

Во веќе виден стил, 17 години Македонците во соседните земји, заборавени од матичната држава, сами ја водат борбата за остварување на човековите права. Преку различните форми на организирање го запознаваат

нејзините одлуки. Бугарија неколку пати е посочена како земја која ги прекршува правата на малцинствата, односно воопшто не го признава македонското, а иако ја плати паричната казна и натаму е gluвa на

долговековното манипулирање на светската јавност за наводната грчка хомогенизација во Грција. Во Р Албанија Македонците во Преспа добија свој градоначалник, но во Голо Брдо и во Гора сè уште не се признати

ПА, ЗОШТО МАКЕДОН

светот со вообичаената практика на соседните држави да го оневозможуваат македонското малцинство да ги оствари правата предвидени со сите меѓународни конвенции. Така беше и во 2007 година. Состојбата не е поместена од мртва точка. Не е јасно зошто Европа не реагира на тоа што некој не ги почитува

европските препораки за регистрација на ОМО "Илинден" Пирин. Се очекуваше дека по нејзиниот прием во ЕУ таа ќе го смени односот кон малцинствата. За жал, состојбата е влошена. Во слична ситуација се и нашите во Р Грција. Таа не сака да признае постоење на македонски идентитет зашто со тоа ќе се уништи

како малцинство, па затоа побараа попис за да можат да ја искажат својата национална припадност, но бараат и право на информирање преку јавните гласила во државата.

Во вжештената дипломатска офанзива за името на нашата држава, Грција и Бугарија ја користат сопствената позиција како членки на НАТО и на ЕУ, па преку негација на македонското



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

ЕДМОНД ТЕМЕЛКО, ГРАДОНАЧАЛНИК НА ПРЕСПА

Во февруари, во Албанија се одржаа локални избори на кои прв пат во нејзината историја Македонците учествуваа со своја политичка партија, Македонска алијанса за европска интеграција.

На овие избори нејзиниот кандидат Едмонд Темелко беше избран за градоначалник на Општина Преспа.

И покрај притисоците и заканите до гласачите, забраната за емитување спотови на македонски јазик и бришењето на името на партијата од избирачките списоци, сепак партијата успеа да добие градоначалник и неколку советници во Општината.

ПОПИС?

"Македонските друштва во Албанија повторно побараа попис бидејќи сметаат дека тоа е во интерес на малцинствата, но и на албанската држава", изјави за "Макфакс" претставникот на македонските друштва Кимет Фетаху (30 октомври).

На состанокот со малцинствата одржан во тамошното Министерство за надворешни работи, нашинците побарале заштита на малцинствата со посебен закон, формирање на едно собраниско тело за нивните права, право на информирање преку јавните гласила, како и други права предвидени со меѓународните конвенции.

ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА

Во преспанското село Лемос во Грција, прекуграничните општини од преспанскиот регион, Преспа од Грција, Пустец од Албанија и Ресен од Македонија, прв пат во неколкугодишната соработка, потпишаа заеднички протокол за подобрување и за продлабочување на меѓусебните односи.



ОД ЗАВРШНИОТ МИТИНГ ВО ПРЕСПА

малцинство и флоскулата за "добрососедски односи", го притискаат Брисел до букурешкиот Самит на НАТО да се затворат отворените прашања кои ги имаат со Македонија.

Нашите во светот и натаму ги

ЦИТЕ ДА ДОКАЖУВААТ ДЕКА СЕ МАКЕДОНЦИ!?

помагаат Македонците кои живеат во опкружувањето на Македонија, продолжуваат во институциите на системот да го поставуваат македонското прашање, се борат за признавање на уставното име на Република Македонија.

ИСЕЛЕНИШТВО



ПРОТЕСТ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА УСТАВНОТО ИМЕ НА РМ

ЌЕ ГЛАСА И ДИЈАСПОРАТА

Во иднина, најверојатно, (доколку се изгласаат измените на Изборниот законик), во пратеничките клупи, ќе седнат 133 пратеници, или поконкретно десет собраниски фотелји ќе бидат резервирани за помалите етнички заедници, а три за пратениците кои иселените ќе ги избираат во три изборни единици - Европа, Америка и Австралија. Гласањето на дијаспората би се случило на наредните претседателски (2009 г.) и на парламентарните избори (2010 г.).

дискриминаторските закони од 1982 и од 1985 година.

ПОСЕТА НА АМЕРИКАНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Американската и канадската администрација се добро информирани за проблемите на македонското малцинство во Бугарија и во Грција. Ова е впечатокот на претставниците на Македонците од етничка Македонија, кои во текот на април имале средби со влијателни претставници на владите на Канада и на САД.

ОМД: УКИНУВАЊЕ НА ДИСКРИМИНАТОРСКИ ЗАКОНИ

Обединетата македонска дијаспора побара Австралија да се заложат кај Грција за почитување на правата на македонското национално малцинство во таа земја, но и ја повика Канбера да го признае уставното име на Македонија. ОМД ја повика и грчката Влада да го признае нехуманиот третман на Македонците од 1946 г. но и да ги укине

ГРЧКО ЛОБИ ВО АВСТРАЛИЈА

Книгата "Македонците во Викторија", промовирана на 11 октомври, предизвика грчки реакции и расправа во Парламентот на Викторија. Пратеникот Котсарис побарал нејзино повлекување, зашто текстот бил "измислена приказна", која ги крши принципите на австралиското мултикултурно општество. Ицо Најдовски, еден од авторите на книгата, изјави дека реакциите се неосновани, односно дека таа содржи факти за структурата на македонскиот идентитет во Викторија.

ПРОТЕСТ ЗА ИМЕТО

Околу 4.000 Македонци (октомври) од цела Австралија протестираа пред Парламентот во Канбера, поради ставот на Владата да ја именува РМ како ФИРОМ. Семакедонскиот собир го организираа Здружението "Потомци на Александар" и Здружението на македонски општини од Австралија.



КИМЕТ ФЕТАХУ

ДВА ОФИЦИЈАЛНИ ЈАЗИКА?

Советот на Европа од албанската Влада побара да ја потпише европската карта за заштита на јазиците на малцинствата во оваа земја (веста ја пренесе албанската агенција "Балкан веб"). Доколку се потпише спогодба, малцинствата би имале два официјални јазици за употреба, албанскиот и нивниот мајчин јазик. Независно од овие барања, според "Балкан веб", Владата не е подготвена за ова, поради тоа што ѝ требале големи финансиски средства.



АВТОРИТЕ НА КНИГАТА "МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВИКТОРИЈА"

ЗАШТИТА НА ВЛАХОВ-МИЦОВ

Македонците во Бугарија побараа македонската Влада, медиумите и културните дејци да го заштитат сменетиот директор на Македонскиот културен центар во Софија, Стефан Влахов-Мицов. Тој во април во Македонија ја промовираше својата книга "Филозофски клуч за македонскиот идентитет", во издание на "Матица македонска".

СУДСКА "ПРАВДА"

Врховниот суд на Бугарија (20 февруари) ја потврди одлуката на Градскиот суд во Софија да не ја регистрира партијата ОМО "Илинден" Пирин. Судиите одлучиле дека партијата не ги исполнила законските норми, односно дека не доставила доволен број валидни пристапници.

СТОЈАНОВ: ДА СЕ ЗАБОРАВИ МИНАТОТО

"Треба да разбереме едно, во минатото може да сме биле непријатели, но сега треба да признаеме дека имаме заеднички проблеми.... За да одиме напред не треба да одиме назад и да се занимаваме со работи кои нè делат", изјави Петар Стојанов, експретседател на Бугарија, во Скопје.

ЧУЛЕВ: ОБЕДИНУВАЊЕ

"Македонија и Бугарија да се обединат во една држава", побара во Софија шефот на македонското претставништво на бугарската партија ВМРО-БНД, Лазар Чулев. По третиот конгрес на партијата (25 март), на кој прв пат јавно учествувале делегати од Македонија, Чулев изјавил дека со обединувањето на двата соседа ќе се создаде пазар од десет милиони луѓе.

Претседателот на партијата, Красимир Каракачанов, ја поздравил одлуката да не се регистрира ОМО "Илинден" Пирин, бидејќи тоа било корисно за бугарската кауза.

РЕН ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Еврокомесарот Оли Рен (9 март) ги критикуваше земјите-членки на ЕУ за различни практики во почитувањето на малцинските права:

"Јас доаѓам од земја која упорно ги брани малцинските права, на што сме многу горди. Но, има неколку постојни земји-членки кои имаат поинакви практики".



ПАВЛЕ ВОСКОПУЛОС, СТОЈКО СТОЈКОВ

РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА



МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА СЕ УШТЕ ЈА ЧЕКААТ РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ОМО "ИЛИНДЕН" ПИРИН

"НАРОДНА ВОЛЈА"

Во координираната акција против Македонците во Бугарија (30 март), покрај Каракачанов, се вклучија и историчарите Георги Марков и Божидар Димитров. Преку гласилото "Новинар" тие ги обвинија весникот "Народна волја" и ОМО "Илинден" Пирин дека се залагаат за отцепување на Пиринска Македонија од Бугарија и затоа треба да бидат забранети.

НЕМА ЧЕСТВУВАЊЕ

Владимир Димитров, регионален управник на Благоевград ги поништил одлуките на градоначалникот на Општина Сандански, Андон Тотев, со кои тој дозволил чествување на гробот на Сандански од страна на ОМО "Илинден" Пирин.

"Таа организација не е регистрирана согласно Уставот и законите на Бугарија и според Законот за митинзи и манифестации, нема право да бара такво нешто од градоначалникот", пишува во образложението на Димитров.

Тогашниот портпарол на МНР, Шпреса Јусуфи, изјави: "Разочарани сме од таквата одлука со која се претпочитува да се инвестира во хипотеките од минатото и да се создаваат непотребни провокации".

На 22 април чествувањето беше одржано пред споменикот на Сандански.

На 24 и 25 истиот месец заменик-министерот за надворешни работи, Зоран Петров, ја предводеше македонската делегација во Бугарија. Петров и неговиот бугарски колега, Љубомир Кучуков, положија цвеќе на гробот на Јане Сандански, а ги посетија и гробовите на Крсте Петков Мисирков и на Ѓорче Петров.

ПРЕКРШЕН ДОГОВОР

И покрај договорот со Судот за човекови права, постигнат во јуни, бугарските власти истиот го прекршија со тоа што софискиот суд во септември повторно ја одби регистрацијата на ОМО "Илинден" Пирин. Образложението е дека на

основачкото собрание немало 600 делегати, но и клучниот аргумент дека во Бугарија нема македонски етнос. ЕК, преку еврокомесарот за правда, Франко Фратини ја повика Бугарија да ја почитува одлуката за регистрација на партијата.

НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ СО НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТИ

На локалните избори, кои се одржаа на 28 октомври, ОМО "Илинден" Пирин учествуваше преку независни кандидати во општините Сандански, Благоевград, Гоце Делчев и Петрич, а во Разлог ги поддржа кандидатите на Бугарскиот земјоделски народен сојуз, кои се нивни приврзаници. Но, ниту еден од Македонците кои се кандидирале за општински советници не добил доволно гласови за да биде избран на функцијата. Исклучок е само изборот на неколку советници кандидирани од Бугарскиот земјоделски народен сојуз во Разлог.

"ВНАТРЕШНИ" РАБОТИ

"Македонија не се меша во внатрешните работи на Бугарија, туку само бара имплементација на одлуката на Судот за човекови права во Стразбур, според која ОМО 'Илинден' Пирин треба да биде регистрирана како политичка партија", реагираше Елеонора Петрова, македонска амбасадорка во Советот на Европа, по изјавата на бугарскиот шеф на дипломатијата Ивајло Калфин, кој од Брисел ѝ порача на Македонија дека со поставувањето на ова прашање пред Комитетот на министри во Стразбур се мешала во внатрешните прашања на Бугарија.

Реагираше и претседателството на ОМО "Илинден" Пирин: "На Калфин не му е прв пат да се обиде прашањето кое е меѓународно и се однесува на човековите права да го симне во билатерални рамки меѓу Македонија и Бугарија".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

ХАѢИМАНОВ-АМБАСАДОР НА НАШАТА КУЛТУРА ВО СРБИЈА

Зафир ХаѢиманов, популарниот кантавтор, писател, естраден уметник, кој годинава одбележа 40 години кариера, стана почесен амбасадор на културата на Македонија во Белград. Признанието му го врач премиерот Груевски.

МАКЕДОНСКИОТ СЛУЖБЕН ВО ПАНЧЕВО?

Македонскиот јазик да се воведо како службен јазик во српската Општина Панчево, бара Националниот совет на македонската заедница во Србија. Оваа порака тие му ја пренеле и на заменик-министерот за надворешни работи на Македонија, Зоран Петров, кој во рамките на тридневната посета на Србија престојуваше и во Панчево. Тој имал средба и со претставници на македонското здружение "Вардар".

СЕ НЕГУВА КУЛТУРНИОТ ИДЕНТИТЕТ

Македонската заедница во Република Хрватска, покрај тамошните активности, промовираше неколку книги и во матичната држава Република Македонија.

РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО СЕВЕРНА ГРЦИЈА

Македонците од Леринско, две седмици порано, го прославија Илинден во село Овчарани. "Виножито" го промовираше второто проширено издание на Букварот, (оригиналното го отпечатила грчката Влада во 1925 г.) и уште еднаш побара македонски јазик во училиштата во северна Грција.

"Од нашето постоење континуирано, од секој министер за образование во Грција, бараме не само декларативно да се воведо македонскиот јазик во образовниот систем, туку да се спроведат конкретни мерки за тоа да се оствари. За жал, денес ниту еден од министрите не сакаше да почне разговор на оваа тема", изјави Павле Воскопулос.

НИКОЈ НЕ МОЖЕ ДА НЃ НЕГИРА

"Никој нема да може да ги негира Македонците. Никој не може да направи да престанат да постојат или да се чувствуваат Македонци. Колку повеќе нЃ притискаат и нЃ негираат, толку повеќе ја зацврстуваме македонштината во сите нас", изјави Никола Груевски, на 27. традиционална погранична средба во Трново.



ОД ПРОМОЦИЈАТА НА АБЕЦЕДАРОТ

ГРЧКИОТ НАЦИОНАЛИЗАМ НЕ НИ ГО ПРИЗНАВА ИДЕНТИТЕТОТ

"Грчкиот национализам, кој не сака да признае постоење на македонски национален идентитет, е суштината во оспорувањето на името Република Македонија, бидејќи со тоа ќе колабира грчкиот мит за национална хомогенизација, форсиран со децении во државата".

Ова во писмо (5 ноември) е упатено до Метју Нимиц, наведува "Виножито".

"Ако постоело македонско малцинство во Грција тоа досега ќе се појавело на јавната сцена", изјави (декември) Дора Бакојани, шефицата на грчката дипломатија.